



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 66802 603-1125

Недела, 21 јули 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXX

Цена на овој број е 4 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

670.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72 и 28/73), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 61/73, 3/74 и 18/74) член 1в се менува и гласи:

„На прометот на производите од тар. бр. 3 на Тарифата, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на сите видови екстра-цигари кои не се произведени според југословенскиот стандард, односно кои не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој тар. број, како и на колекции на цигари и на сечен тутун од сите видови и квалитети, освен тутунот за луле — — — — — 71%

2) на сите видови екстра-цигари на кои производителот им одредува малопродажни цени за 20 парчиња, и тоа:

— до најмногу 9 динари	— — — — —	68,44%
— до најмногу 8 динари	— — — — —	68,12%
— до најмногу 7 динари	— — — — —	63,14%
— до најмногу 6 динари	— — — — —	61,83%

3) на сите видови цигари произведени според југословенските стандарди, кои спаѓаат во:

— I квалитетна група	— — — — —	61,70%
— II квалитетна група	— — — — —	59,28%
— IIIа квалитетна група	— — — — —	57,84%
— IIIб квалитетна група	— — — — —	53,12%
— IV квалитетна група	— — — — —	52,41%

4) на тутун за луле — — — — — 20%

5) на пури, цигарилоси и бурмут — — — — — 10%

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 на Тарифата се применуваат и врз прометот на производите од став 1 на овој член.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Е. п. бр. 395

18 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

671.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, заради извршување на одредбите од член 18 став 3 и член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) и член 27 став 4 и член 29 став 1 од Основниот закон за општествените стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/68 и 63/73), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ КЕ ВРШИ ОТКУП НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА

1. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе врши откуп на пченицата од родот на 1974 година од организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители и од индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), во периодот од 1 јули до 30 октомври 1974 година, во пропишаните гарантирани цени зголемени за 0,30 динари за еден килограм пченица.

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи може да ги овласти организациите на здружениот труд што вршат промет и преработка на жита да вршат во свое име а за сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи откуп на пченица од родот на 1974 година по цените одредени во точка 1 на оваа одлука.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука ќе им се исплатува на производителите за еден килограм пченица употреблива за човечка исхрана.

4. Пченицата од родот на 1974 година откупена според одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе им ја продава на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет и со преработка на пченица на пропишаните гарантирани цени за пченицата од родот на 1974 година.

Негативната разлика во цената што ќе настане во работењето на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи со пченицата од родот на 1974 година според одредбите од оваа одлука, ќе се покрие, врз основа на дадената согласност на републиките и автономните покраини, од придонесот на републиките и автономните покраини.

5. За исплатата на додатната цена за пченица од родот на 1974 година во износ од 0,30 динари за еден килограм, Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, покрај средствата што со нејзиниот финансиски план за 1974 година ѝ се обезбедени за овие намени, може да користи и кредит кај деловните банки до износот што е потребен да се исплати додатната цена од 0,30 динари за еден килограм за сите количества пченица што ќе ги откупи според одредбите на оваа одлука.

6. Сојузниот секретаријат за финансии и Народната банка на Југославија ќе преземат потребни мерки за да ѝ се овозможи на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи да добие кредити од деловните банки.

7. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Е. п. бр. 396
18 јули 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

672.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН

1. Производителските организации на здружениот труд можат спогодбено во рамките на Стопанската комора на Југославија постојните продажни цени за ферментиран тутун да ги зголемат во просек до 15% според сортите.

Склучената спогодба е полноважна ако се согласи со неа Сојузниот завод за цени, а се применува по објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Е. п. бр. 397
18 јули 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

673.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. За долунаведените квалитетни групи на цигари цените во продажбата на мало можат да се формираат до следното највисоко ниво:

	Динари за 20 парчиња
— за I квалитетна група	4,70
— за II квалитетна група	4,20
— за IIIa квалитетна група	3,70
— за IIIb квалитетна група	3,20
— за IV квалитетна група	2,90

2. Производителските организации на здружениот труд ќе им одобруваат на купувачите трговски организации на здружениот труд и на други организации, за цигарите од точка 1 на оваа одлука, работ најмногу до 6% од малопродажните цени од точка 1 на оваа одлука.

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклучен основниот данок на промет на производи, според важечките прописи.

4. Трговските организации на здружениот труд и други организации што продаваат цигари на големо и на мало (во понатамошниот текст: организациите, како и имателите на дуќани во сопственост на граѓани што продаваат цигари на мало (во по-

натамошниот текст: имателите на дуќани) можат да ги зголемат постојните продажни цени во прометот на големо и на мало за цигарите на залихи, и тоа вкупно:

1) за сите екстра-цигари — за 0,60 динари за 20 парчиња;

2) за сите цигари произведени според југословенските стандарди на I, II, IIIa IIIb и IV квалитетна група — за 0,50 динари за 20 парчиња.

5. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества цигари од точка 4 на оваа одлука затечени на 20 јули 1974 година, како и на сите количества тие цигари што им се фактурирани до тој ден на организациите и на имателите на дуќани од производителите, односно добавувачите (стоки на пат).

6. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества цигари од точка 1 на оваа одлука (залихи и стоки на пат) да ги пресметаат износите од точка 4 под 1 и 2 на оваа одлука и така пресметаниот вкупен износ, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да го уплатат на посебна сметка бр. 60804-654-37 — Фонд за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки, со тоа што 7% од тој вкупен износ можат да задржат за покрите на трошоците на пописот.

Од износот уплатен на сметката од став 1 на оваа точка може да се одобри исплата на надоместок на трошоците за контрола на пописот на организациите на пазарната инспекција, а до износот што ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и цени, на предлог од републичките, односно покраинските органи на пазарната инспекција.

7. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организација ако не постапи според точка 5 или точка 6 на оваа одлука или ако во пописот на залихите цигари не ги прикаже точните податоци за залихите цигари.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни имател на дуќан ако не постапи според точка 5 или точка 6 на оваа одлука или ако во пописот на залихите цигари не ги прикаже точните податоци за залихите цигари.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка се смета како итна.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на продажните цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/73).

9. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Е. п. бр. 398
18 јули 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

674.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАФЕ

1. Продажните цени за сурово кафе се зголеми-ваат во просек за 5 динари за еден килограм.

Сојузниот секретар за пазар и цени ќе ги утврди, во рамките на просекот од став 1 на оваа точка, продажните цени за одделни видови сурово кафе.

2. Трговските организации на здружениот труд на големо и на мало и организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка и со продажба на кафе (во понатамошниот текст: организациите), ќе извршат попис на сите количества (залихи) кафе затечени на 20 јули 1974 година, како и на сите количества кафе што до тој ден се фактурирани од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи или од нејзините комисионери на организацијата (стоки на пат).

Сојузниот секретар за пазар и цени ќе донесе поблиски прописи за начинот на пописот и за контрола на пописот на залихите кафе.

3. Организациите се должни за сите количества кафе (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкупниот износ на разликата помеѓу цената за кафе (сурово и пржено) утврдена според точка 1 став 2 на оваа одлука и постојната цена за такво кафе, и до 15 септември 1974 година да уплатат 85% од тој износ на сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, бр. 60811-789-378 — Белград, а 15% од тој износ задржуваат за покривање на трошоците на пописот.

4. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација ако не постапи според точка 2, односно според точка 3 на оваа одлука или ако во пописот на залихите кафе не ги прикаже точните податоци за залихите кафе.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 5.000 до 10.000 динари.

Кон казната за прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршокот од став 1 на оваа точка се смета како итна.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажните цени на кафето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/73).

6. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Е. п. бр. 399

18 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џејал Биедиќ, с. р.

675.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО

1. Производителските организации на здружениот труд можат своите продажни цени за пченично брашно да ги формираат до следното ниво:

Дин/kg

1) за квалитетна група „Ц“:

- а) пченично брашно тип 1000
- б) пченично брашно тип 600
- в) пченично брашно тип 400
- г) пченично брашно тип 800

2,30

3,00

3,95

2,68

2) за квалитетна група „Б“:

- а) пченично брашно тип 1000 2,48
- б) пченично брашно тип 600 3,30
- в) пченично брашно тип 400 4,30
- г) пченично брашно тип 800 2,91

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, паритет Нови Сад.

На цените од став 1 на оваа точка производителските организации на здружениот труд им ги додаваат трошоците на превозот.

3. Во цените од точка 2 на оваа одлука не е засметана вредноста на амбалажата.

Производителските и други организации на здружениот труд можат за пченично брашно, на име посебни трошоци на индустриски начин извршено ситно меко пакување во хартиени Кесиња и сл., да засметаат за:

Динари

- 1) пакување од 1 kg 0,40
- 2) пакување од 2 kg 0,35
- 3) пакување од 3 kg 0,35
- 4) пакување од 5 kg 0,30
- 5) пакување од 10 kg 0,20

4. Класифицирањето на брашното во квалитетните групи од точка 1 на оваа одлука се врши со утврдување на квалитетниот број на брашното, и тоа со испитување на фаринограф или според методот на бабрење на лепилото (волуметриски начин на испитување на брашното според Berglinier и Коорманн — стар метод). Ако се примена на тие методи се утврди разлика во квалитетната група на брашното, меродавен е наодот утврден со помош на фаринограф.

Производителските организации на здружениот труд се должни во фактурата, покрај типот на брашното, да ја назначат и квалитетната група на брашното.

5. Начинот на формирањето на цените за пченица и за пченично брашно во прометот на големо го определуваат републиките и автономните покраини.

До донесувањето на прописи на републиките и на автономните покраини за начинот на формирањето на цените за пченица и за пченично брашно во прометот на големо и на мало, формирањето на цените за пченица и за пченично брашно во прометот се врши калкулативно, со примена на разликата во цената на постојното ниво, согласно со важечките прописи.

6. Ако изворите на набавката на пченица, односно на пченично брашно се различни, организацијата на здружениот труд ги формира просечните продажни цени на брашното посебно за секоја квалитетна група.

7. Цените за пченица, формирани на начинот предвиден со оваа одлука, важат за квалитетот на пченицата одреден со прописите за гарантираните цени на пченицата.

8. Производителските и трговските организации на здружениот труд (во понатамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани во сопственост на граѓани (во понатамошниот текст: имателите на дуќани), можат да ги зголемат своите постојни продажни цени за пченица и за пченично брашно на залихи, и тоа:

Дин/kg

- 1) за пченица од квалитетни групи „А“ и „Б“ 0,60
- 2) за пченица од квалитетна група „Ц“ 0,50
- 3) за пченично брашно од квалитетна група „Ц“:

Дин/kg

- а) пченично брашно тип 1000 0,55
- б) пченично брашно тип 600 1,04
- в) пченично брашно тип 400 1,55
- г) пченично брашно тип 800 0,80

4) за пченично брашно од квалитетна група „Б“:

а) пченично брашно тип 1000	0,65
б) пченично брашно тип 600	1,14
в) пченично брашно тип 400	1,70
г) пченично брашно тип 800	0,90

9. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества (залихи) на пченицата и брашното од точка 8 на оваа одлука затечени на 20 јули 1974 година, како и на сите количества од тие производи што се до тој ден фактурирани од добавувачите или од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (стоки на пат).

10. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количини пченица и пченично брашно (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкупниот износ на разликата во цената утврдена според одредбите на точ. 8 и 9 од оваа одлука и таа разлика, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ја уплатат на сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, бр. 60811-789-378 — Белград.

Од износот уплатен на сметката од став 1 на оваа точка на органите на пазарната инспекција можат да им се исплатат трошоците за контролата на пописот, до износот што ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и цени, на предлог од републичките, односно покраинските органи на пазарната инспекција.

11. Одредбите на точ. 8 и 9 од оваа одлука ќе се применуваат само врз залихите на пченица набавени по гарантираните цени од родот на 1973 година, а за пченично брашно — набавено по цените од Одлуката за продажни цени на житото и на производите од жито („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/72).

12. Производителските организации на здружениот труд и имателите на дуќани за производите во чие производство брашното се употребува како сировина, освен за леб и печиво, можат да ги зголемат своите продажни цени сразмерно на зголемувањето на продажните цени за брашно според точка 1 од оваа одлука, а според процентот на учеството на брашното во производството на тие производи.

13. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако не постапи според точ. 8 до 10 од оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите на пченицата и на пченичното брашно.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок имател на дуќан ако не постапи според одредбите на точ. 8 до 10 од оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите на пченицата и на пченичното брашно.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка се смета како итна.

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажните цени на житото и на производите од жито („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/72), како и одредбата на точка 2 од Одлуката за максимирање на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/73, 17/73, 21/73, 23/73 и 25/73) доколку се однесуваат на пченицата и на пченичното брашно во прометот на мало.

15. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Е. п. бр. 400
18 јули 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џејмал Биедиќ, с. р.

676.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Производителските организации на здружениот труд можат своите продажни цени за масло за јадење и за производи од масло да ги формираат до следното ниво, и тоа:

- 1) за сурово масло за јадење 8,70 дин/kg
- 2) за рафинирано масло за јадење:
 - а) во буриња од најмалку 50 килограми (ринфуза) 10,30 дин/kg
 - б) во лименки до 25 литри (ринфуза) 10,43 дин/1 литар
 - в) во стаклени шишиња од 1 литар 10,65 дин/1 литар
 - г) во стаклени шишиња од 1/2 литар 5,54 дин/1/2 литар
 - д) во пластични шишиња од 1 литар 11,28 дин/1 литар
 - е) во пластични шишиња од 3/4 литар 8,52 дин/3/4 литар
 - ж) во пластични шишиња од 1/2 литар 5,96 дин/1/2 литар
- 3) за растителни масла за јадење над постојната цена 1,64 дин/kg
- 4) за маргарин над постојната цена 1,00 дин/kg
- 5) за растителна мрсотија:
 - а) во лименки од 1 килограм 18,95 дин/kg
 - б) во лименки од 2 килограма 18,40 дин/kg
 - в) во лименки од 3 килограми 17,60 дин/kg
 - г) во лименки од 5 килограми 17,25 дин/kg
 - д) во лименки од 7 килограми 16,75 дин/kg
- 6) за коил — растителна маст 23,50 дин/kg
- 7) за шортенинг за кекс NZ-2 12,06 дин/kg
- 8) за шортенинг за вафли V-4 16,15 дин/kg
- 9) за шортенинг за овошни слатки VK 14,97 дин/kg

2. Цените за производите од точка 1 под 1 до 5 на оваа одлука се подразбираат како највисоки продажни цени на производителот, франко исто-

варна станица на купувачот. Во цените за растителни масти за јадење, маргарин, растителна мрсотија и за рафинирано масло за јадење во лименки до 25 литри (ринфуза) и во пластични шишиња, засметана е вредноста на амбалажата, а во цените за сурово масло за јадење и рафинирано масло за јадење во буриња и во стаклени шишиња не е засметана вредноста на амбалажата.

3. Цените за производите од точка 1 под 6 до 9 на оваа одлука важат при постојните услови на продажбата.

4. Начинот на формирање на цените за производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на големо го одредуваат републиките и автономните покраини.

До донесувањето на прописите на републиките и на автономните покраини за начинот на формирање на цените за производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на големо и на мало, формирањето на цените за производите од таа точка во прометот се врши калкулативно со примена на разликата во цената на постојното ниво, согласно со важечките прописи.

5. Производителските и трговските организации на здружениот труд (во понатамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани во сопственост на граѓаните (во понатамошниот текст: имателите на дуќани), можат постојните продажни цени за производите од точка 1 на оваа одлука на залихи да ги зголемат, и тоа:

1) за сурово масло за јадење	1,30 дин/kg
2) за рафинирано масло за јадење:	
а) во буриња од најмалку 50 килограми (ринфуза)	1,64 дин/kg
б) во лименки до 25 литри (ринфуза)	1,64 дин/1 литар
в) во стаклени шишиња од 1 литар	1,65 дин/1 литар
г) во стаклени шишиња од 1/2 литар	0,82 дин/1/2 литар
д) во пластични шишиња од 1 литар	1,64 дин/1 литар
е) во пластични шишиња од 3/4 литар	1,23 дин/3/4 литар
ж) во пластични шишиња од 1/2 литар	0,82 дин/1/2 литар
3) за растителни масти за јадење над постојната цена	1,64 дин/kg
4) за маргарин над постојната цена	1,00 дин/kg
5) за растителна мрсотија:	
а) во лименки од 1 килограм	1,64 дин/kg
б) во лименки од 2 килограма	1,64 дин/kg
в) во лименки од 3 килограми	1,64 дин/kg
г) во лименки од 5 килограми	1,64 дин/kg
д) во лименки од 7 килограми	1,64 дин/kg
6) за коил — растителна маст	1,65 дин/kg
7) за шортенинг за кекс NZ-2	1,64 дин/kg
8) за шортенинг за вафли V-4	1,64 дин/kg
9) за шортенинг за овошни слатки VK	1,64 дин/kg

6. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества (залихи) на производите од точка 1 на оваа одлука затечени на 20 јули 1974 година, како и на сите количества на тие

производи што до тој ден се фактурирани од добавувачите или од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (стоки на пат).

7. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества на производи од точка 1 на оваа одлука (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкупниот износ на разликата во цената утврдена според одредбите од точ. 5 и 6 на оваа одлука и таа разлика да ја уплатат, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи бр. 60811-789-378 — Белград.

Од износот уплатен на сметката од став 1 на оваа точка можат на органите за пазарна инспекција да им се исплатат трошоците на контролата на пописот до износот што ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и цени, на предлог од републичките односно од покраинските органи за пазарна инспекција.

8. Производителските организации на здружениот труд и имателите на дуќани можат за своите производи во чие производство се употребуваат производите од точка 1 на оваа одлука како суровина, да ги зголемат своите продажни цени пропорционално на зголемувањето на продажните цени на производите според точка 1 на оваа одлука, а според процентот на учеството на производите од точка 1 на оваа одлука во производството на тие производи.

9. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организација ако не постапи според одредбите од точка 6 односно од точка 7 на оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите на производите од точка 1 на оваа одлука.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок имател на дуќан ако не постапи според одредбите од точка 6 односно од точка 7 на оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите на производите од став 1 на оваа одлука.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршоците од ст. 1 до 3 на оваа точка се смета како итна.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување на максималните цени за масло за јадење и за маслени сачми и потажи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/73 и 35/74), како и одредбата од точка 2 на Одлуката за максимирање на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/73, 17/73, 21/73, 23/73 и 25/73), доколку се однесува на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало.

11. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Е. п. р. 401

18 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

677.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ШЕКЕР И МЕЛАСА

1. Производителските организации на здружениот труд можат своите продажни цени за шеќер и меласа да ги формираат до следното ниво, и тоа:

	Дин/kg
1) за шеќер во кристал	6,05
2) за шеќер во коцки:	
а) пакувано во тврда амбалажа, нето 1 килограм	7,35
б) други пакувања, нето 1 килограм	6,70
3) за меласа	0,80

2. Цените за шеќерот од точка 1 под 1 и 2 на оваа одлука се подразбираат како продажни цени на производителот, односно увозникот, франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителот, односно увозната лука или југословенската граница или франко натоварено во камион во фабрика, вклучувајќи ги и трошоците на пакувањето (амбалажата).

По исклучок од одредбата на точка 1 под 1 на оваа одлука, производителските и други организации на здружениот труд можат за шеќер во кристал, на име посебни трошоци на индустриски начин извршено ситно меко пакување во хартиени Кесиња и сл. од еден или два килограма, да засметаат уште до 0,50 динари за еден килограм шеќер.

3. Цената од точка 1 под 3 на оваа одлука за меласа се подразбира франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителот и важи за квалитетот содржина на шеќер 46%, што е предвиден со Решението за југословенските стандарди за земјоделски и индустриски производи што главно служат како храна за добиток и за методите за испитување на храната за добиток — Меласа — JUS E.L3.020 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/63).

За секој цел процент на содржина на шеќер одреден со полариметар над 46%, цената се зголемува за 0,013 динари за еден килограм.

4. Начинот на формирање на цените за шеќер во прометот на големо го одредуваат републиките и автономните покраини.

До донесувањето на прописите на републиките и на автономните покраини за начинот на формирање на цените за шеќер во прометот на големо и на мало, формирањето на цените за шеќер во прометот се врши калкулативно со примена на разликата во цената на постојното ниво, согласно со важечките прописи.

5. Производителските и трговските организации на здружениот труд (во понатамошниот текст: организации) и имателите на дуќани во сопственост на граѓани (во понатамошниот текст: имателите на дуќани), можат постојните продажни цени за шеќер и меласа од домашно производство на залихи да ги зголемат, и тоа:

	Дин/kg
1) за шеќер во кристал	1,10
2) за шеќер во коцки, во тврда амбалажа, нето 1 килограм	1,50
3) за шеќер во коцки, во друго пакување, нето 1 килограм	1,35
4) за меласа	0,20

6. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества (залихи) шеќер и меласа затечени на 20 јули 1974 година, како и сите количества на тие производи што до тој ден се фактурирани од добавувачите или од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (стоки на пат).

7. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества шеќер и меласа (залихи и стоки на пат), да го утврдат вкупниот износ на разликата во цената утврдена според одредбите од точ. 5 и 6 на оваа одлука и таа разлика да ја уплатат, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, бр. 60811-789-378 — Белград.

Од износот уплатен на сметката од став 1 на оваа точка на органите на пазарната инспекција можат да им се исплатат трошоците на контролата на пописот, до износот што ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и цени, на предлог од републичките, односно покраинските органи на пазарната инспекција.

8. Производителските организации на здружениот труд и имателите на дуќани можат за производите во чие производство шеќерот и меласата се употребуваат како сировина, да ги зголемат своите продажни цени сразмерно на зголемувањето на продажните цени за шеќер и меласа според точка 1 на оваа одлука, а според процентот на учеството на шеќерот и меласата во производството на тие производи.

9. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организација ако не постапи според одредбите од точка 6, односно од точка 7 на оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите шеќер и меласа.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок имател на дуќан ако не постапи според одредбите од точка 6, односно точка 7 на оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите шеќер и меласа.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршоците од ст. 1 до 3 на оваа точка се смета како итна.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување на максималните цени за шеќер, суви режанки од шеќерна репа и меласа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/73), како и одредбата од точка 2 на Одлуката за максимирање на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/73, 17/73, 21/73, 23/73 и 25/73), доколку се однесува на шеќерот во прометот на мало.

11. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Е. п. бр. 402

18 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џејмал Ђејидиќ, с. р.

678.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/73 и 55/73) во точка 1 став 1 во одредбата под 1 бројот: „1,90“ се заменува со бројот: „2,00“, а во одредбата под 2 бројот: „1,70“ — со бројот: „1,80“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 403
18 јули 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

679.

Врз основа на точка 1 став 2 од Одлуката за продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74), сојузниот сектор за пазар и цени издава

НА РЕ Д Б А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ КАФЕ

1. Постојните продажни цени за одделни видови сурово кафе се зголемуваат, и тоа:

Реден број	Вид кафе	Земја на потеклото	Износ на зголемувањето на цената за 1 kg динари	Нова продажна цена на кафето за 1 kg динари
1	»Santos«	Бразил	6,00	51,50
2	»Minas«	Бразил	6,00	51,30
3	»Parana«	Бразил	6,00	51,30
4	»Modelin excelso«	Колумбија	6,00	51,50
5	»Thula« и др.	Мексико	5,80	49,80
6	»Tachira« и др.	Венецуела	5,80	49,80
7	»Arabica«	Костарика	5,80	51,30
8	»Arabica«	Куба	5,80	49,50
9	»Arabica«	Салвадор	5,80	49,80
10	»Moca«	Етиопија	3,48	47,18
11	»Yimma«	Етиопија	3,48	44,58
12	»Harrar«	Етиопија	3,48	42,98
13	»Arabica«	Танзанија, Кенија и Уганда	3,48	42,98
14	»Plantation«	Индија	3,75	47,45
15	»Arabica Cherry«	Индија	3,75	42,25
16	»Robusta«	сите земји	4,00	38,50
17	»Arabica«	сите други земји	5,00	48,80
Просек:			5,00	47,58

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на продажните цени за поодделни видови кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/73).

3. Оваа наредба влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Бр. 78/1
19 јули 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

680.

Врз основа на точка 2 став 2 од Одлуката за продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74), сојузниот секретар за пазар и цени издава

НА РЕ Д Б А

ЗА НАЧИНОТ НА ПОПИСОТ И КОНТРОЛАТА НА ПОПИСОТ НА ЗАЛИХИТЕ КАФЕ

1. Трговските организации на здружениот труд на големо и на мало и организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка и со продажба на кафе, ќе извршат попис на сите количества кафе што ќе се затечат на залихи на 20 јули 1974 година.

Како залихи кафе се сметаат сите количества кафе што се наоѓаат во магацини, продавници и во процесот на преработка (пржење, пакување и сл.), како и оние количества што до тој ден се фактурирани од добавувачот (од Сојузната дирекција за резерви на врхранбени производи и од нејзините комисионери), односно кои се наоѓаат на пат (кафе на пат).

Посебно се попишува кафето на пат, а посебно на залихи.

2. Организациите на здружениот труд што го чуваат кафето на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како нејзини комисионери и складиштари, нема да вршат попис според одредбите од Одлуката за продажните цени за кафе, туку тоа кафе ќе го попишат со Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

3. Организациите на здружениот труд ќе формираат комисији за попис на кафе, кои ќе извршат попис на кафето пред неговото пуштање во промет по новите цени, водејќи сметка пописот да се изврши без задржување на прометот.

4. Листите за попис на кафето (пописни листи) ги содржат следните податоци:

- 1) назив на организацијата на здружениот труд што го врши пописот;
- 2) седиште на организацијата на здружениот труд која го врши пописот и нејзина адреса;
- 3) вид кафе;
- 4) количество во килограми нето;
- 5) зголемување на цената во динари за 1 килограм;
- 6) вкупен износ на разликата во цената во динари;
- 7) износ на делот на разликата кој ѝ се уплатува на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (85% од зголемената цена).

5. Во пописните листи, во колоната „Вид кафе“ посебно се запишува соодветната сорта на сурово кафе, а посебно меленото, односно прженото кафе.

6. Сметковната исправност на пописната листа, потпишана од членовите на комисијата ја утврдува организацијата на здружениот труд и ја заверува со печат и потпис од одговорното лице на организацијата на здружениот труд.

Пописните листи се сочинуваат во потребен број примероци, од кои два примерока се доставуваат, до 1 август 1974 година, до Сојузната дирекција за ре-

зерви на прехранбени производи — Белград, Моша Пијаде бр. 8/II.

7. Организациите на здружениот труд разликата во цената за затечените залихи ќе ја пресметаат за суровото кафе од сите видови по 5 динари за еден килограм, а за прженото и меленото кафе по 6 динари за еден килограм. Во овој износ на разликата во цената не е засметан данокот на промет.

8. За количеството кафе што организациите на здружениот труд ќе го набават по влегувањето во сила на Одлуката за продажните цени за кафе, ќе ги формираат своите продажни цени на начинот и според постапката утврдена со важечките прописи.

9. Контрола на исправноста на пописот на кафето ќе вршат надлежните органи на пазарната инспекција.

10. Оваа наредба влегува во сила на 21 јули 1974 година.

Бр. 79/1
19 јули 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

681.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка на тутун и Сојузниот извршен совет склучуваат.

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЦИГАРИ ЗА ОДРЕДЕНИ НАМЕНИ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ПРЕКУ ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ

Член 1

Организациите на здружениот труд што се занимаат со преработка на тутун (во понатамошниот текст: производителите на цигари) се обврзуваат дека од средствата што ќе ги остварат со продажбата на цигари на домашниот пазар по цените од Одлуката за формирање продажни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74) ќе уплатуваат износ од 0,26 динари за едно пакување од 20 парчиња од сите видови цигари (екстра-цигари и цигари од квалитетните групи од I до IV) бр. 60804-654-37 — Фонд за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки.

Член 2

Износот од член 1 на овој договор, производителите на цигари ќе го уплатуваат за сите цигари продадени на купувачите на големо и на мало, истовремено со настанувањето на обврската за уплата на основниот данок на промет на тутунски преработки.

Производителите на цигари кои во рокот од став 1 на овој член не го уплатат износот од член 1 на овој договор, должни се да платат камата на неуплатениот износ во височина од 12% годишно од денот на втасаноста на обврската до денот на уплатата.

Член 3

Средствата што се формираат на посебната сметка од член 1 на овој договор ќе се користат за одредени намени кои се финансираат преку Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки (во понатамошниот текст: Фондот) за посебни олесненија — ком-

пензации при извозот на тутун и на тутунски преработки, а според Статутот на Фондот.

Член 4

По исклучок од одредбата на член 1 на овој договор, до денот на престанувањето на важењето на Законот за привремена забрана на располагањето со средствата остварени со зголемување на цените на цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/73), производителите на цигари ќе уплатуваат на посебна сметка на Фондот износ од 0,08 динари за едно пакување од 20 парчиња од сите видови цигари.

Член 5

Ако производителот на цигари во рок од 30 дена од денот на остварувањето на средствата со продажбата на цигари не го уплати износот од чл. 1 и 4 на овој договор, надлежниот орган на Фондот ќе ѝ издаде налог на Службата на општественото книговодство да пренесе, без согласност од производителот на цигари, од жиро-сметката на производителот на цигари на посебна сметка на Фондот износ во височина на обврската според овој договор што производителот на цигари не ја извршил во рокот.

Член 6

Одредбите од член 5 на овој договор ќе се применуваат и врз износите на средствата што производителите на цигари не можеле, согласно со Законот за привремена забрана на располагањето со средствата остварени со зголемување на цените на цигари, да ги користат, освен за намените одредени со тој закон, а кои средства тие не ги уплатиле во корист на Фондот врз основа на одредбите од тој закон.

Член 7

Овој договор се применува од денот на потпишувањето.

Член 8

Овој договор да се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

15 мај 1974 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
Никола Стојановиќ, с. р.

За Дуванска индустрија — Ниш,
Костиќ Живоин, с. р.

За Тобачна товарна — Љубљана,
Симониќ Бојан, с. р.

За Фабрика дувана — Сараево,
Делавадов Антон, с. р.

За Тутунски комбинат — Прилеп,
Поп-Јорданоски Никола, с. р.

За Творница духана — Загреб,
Рожиќ инж. Велимир, с. р.

За Творница дувана ДИН — Бања Лука,
Капетановиќ Мидхат, с. р.

За Дуванска индустрија ДИВ — Врање,
Стопиќ Тихомир, с. р.

За Творница духана и амбалаже — Ровињ,
Смољен Мила, с. р.

За Тутунски комбинат — Куманово,
Младеновски Бранко, с. р.

За Дувански комбинат „Б. Кидрич“ — Гнилане,
Малбашиќ Милош, с. р.

За Дувански комбинат — Титоград,
инж. Радислав Секулиќ, с. р.

За Тутунски комбинат — Скопје,
инж. Илија Црвенковски, с. р.

За Дувански комбинат — Нови Сад,
Поповиќ Милан, с. р.

За Творница духана — Задар,
инж. Велимир Рожиќ, с. р.

682.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување максимални цени за ферментиран тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74), претставниците на производителите на тутун склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН

1. Претставниците на производителите на тутун склучија и потпишаа Спогодба за цените за ферментиран тутун, со тоа што своите постојни продажни цени за одделни сорти и класи на ферментиран тутун можат да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Тип—сорти	Класа	Дин/kg
1	2	3
Јака-Џебел	ароматичен	I 65,65
		II 60,05
		III 44,05
		IV 34,85
		V 29,80
	уник	I—III 51,85
	дополнителен	I—III 41,05
	уник	III 33,00
		IV 29,80
		V 25,75
Прилеп	ароматичен	мувლოსан 23,10
		ситнотија 22,20
		I 59,10
		II 53,70
		III 39,10
		IV 32,10
		V 27,85
	уник	I—III 47,25
	дополнителен	I—III 36,55
	уник	III 32,20
Отља		IV 30,25
		V 24,15
		мувლოსан 21,25
		ситнотија 19,30
		I 42,65
		II 39,20
	светла	III 36,70
	црвена	III 32,90
	светла	IV 27,85
	црвена	IV 24,40
		V 22,90
		V 17,60
		VI 16,45
		мувლოსан 16,45
		ситнотија 14,25
	светол уник	I—III 38,65
	црвен уник	I—III 32,45

1	2	3
Баино Баштенска Јака	I	40,15
	II	34,60
	III	30,25
	IV	26,55
	V	22,75
	мувლოსан ситнотија	16,55 14,70
Дрина	I	34,05
	II	31,85
	III	28,30
	IV	24,05
	V	18,40
	мувლოსан ситнотија	16,20 13,90
Просочан	I	32,55
	II	31,05
	III	26,90
	IV	23,90
	V	21,60
	VI	18,50
Херцеговски Равњак	мувლოსан ситнотија	16,70 13,50
	Ia	45,10
	Ib	42,55
	IIa	40,25
	IIb	36,35
	IIIa	34,25
Босански Равњак	IIIb	29,90
	IVa	29,35
	IVb	25,30
	Va	24,95
	Vb	22,55
	VI	19,45
Вирџинија и Столац 17	мувლოსан ситнотија	18,75 17,15
	I	32,45
	II	27,70
	III	21,95
	IV	18,40
	V	14,95
Берлеј	мувლოსан ситнотија	12,20 10,70
	I	33,45
	II	29,65
	III	26,35
	IV	23,25
	V	19,90
Авала	VI	16,80
	мувლოსан ситнотија	16,55 13,70
	I	29,00
	II	25,40
	III	21,85
	IV	19,30
	V	16,90
	VI	14,35
	мувლოსан ситнотија	14,25 11,40
	I	28,80
	II	24,20
	III	20,60
	IV	18,10
	V	15,80
	VI	13,80
	мувლოსан ситнотија	13,00 12,80

1	2	3
Војвођанец	I	24,00
	II	21,00
	III	18,00
	IV	16,00
	V	14,00
	VI	12,50
	мувласан	11,50
	ситнотија	11,50

Забелешка: Составот на уник I/III за домашниот пазар.

	Јака-Џебел	Прилеп	Отља
Класа	Аром.	Дополн.	Аром.
I	30%	31%	3%
II	51%	31%	57%
III	31%	38%	28%
IV	15%	—	12%
Вкупно:	100	100	100

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат франко натоварна станица на продавачот, односно франко магацин — складиште на продавачот при испорака со камион, при постојните услови на продажбата.

2. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југотутун“ — Скопје, „Центротабак“ Белград, ДИН — Ниш, Фабрика дувана — Сараево, ДИВ — Врање, Тобачна товарна — Љубљана, Творница духана — Загреб, Творница духана и амбалаже — Ровин, Дувански комбинат — Нови Сад, Дуванска индустрија — Зрењанин, „Борис Кидрич“ — Гнилане, Дувански комбинат — Титовград, „Вирџинија“ — Вировитица, „Духан“ — Подравска Слатина, „Подух“ — Метковиќ, Предузеќе за обраду дувана — Пирот, Предузеќе за обраду дувана — Лесковац, „Вино-духан-воке“ — Имотски, Тутунски комбинат — Прилеп, „Кутјево“ — Кутјево и „Осијек“ — Осијек.

18 јули 1974 година
Белград

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Омеровиќ Махмута Џемил;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Чакармиш Јована Јово, Шуње Алије Мустафа;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Џипуровиќ Авде Мујо, Буг Ђулаге Абдурахман, Кнежевиќ Милош Илија, Кнежевиќ Аугуста Зденко, Мемисевиќ Рагиба Хасан, Радојковиќ Нова Славко, Шнел Хинка Јосип;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Бертаџоли Карла Стефан, Чарапиќ Петра Гојко, Ченгиќ Хакије Нусрет, Ђоковиќ Јована Стојак, Грујиќ Света Ратомир, Херенда Абдулаха Заим, Кариќ Хасана Хусеин, Куленовиќ Беџира Хамдо, Медошевиќ Адема Наил, Обарчанин Илијаса Шевко, Обрадовиќ Вељка Војо, Сијерчиќ Фехима Омер, Стјепановиќ Глигора Милош, Шекариќ Душана Миодраг, Шофранац Илије Васо, Врећо Владе Мило;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Даутовиќ Ахмета Расим, Милиќ Мате Петар, Швракиќ Хазима Сафет;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Беговиќ Османа Реџо, Богуниќ Незира Ибрахим, Буква Османа Бего, Чаркиќ Милана Рајко, Давидовиќ Ристе Тодо, Фуртула Остоје Милан, Љуца Хусеина Мустафа, Муратовиќ Авде Мехо, Нешковиќ Душана Томислав, Рајичиќ Јована Милан, Ршумовиќ Бождара Михаило, Танасковиќ Милоша Миодраг;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Грдиниќ Војина Симо, Перовиќ Милована Олга, Поповиќ Благоја Павле, Пророковиќ Петра Филип, Раичевиќ Зака Војислав, Станичиќ Ива Антон, Станојевиќ Шпира Милорад, Шоловиќ Јована Василије;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Букилиќ Владимира Момчило, Џуовиќ Илије Никола, Ђуричанин Божа Рајко, Кажичиќ Благоте Божићар, Кнежевиќ Мирка Томислав, Курпејовиќ Незира Омер, Љуљбурај Бона Пренка, Муковиќ Мујка Ризо, Оташевиќ Ђура Душан, Перовиќ Крста Настадин, Радовиќ Михаила Миљан, Симоновиќ Милете Драгица, Врбице Нижа Иван, Вуксановиќ Николе Велислав;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Вулетић Васа Светозар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бамоур Сабита Хрустем, Ковачевић Миленка Анђелко, Стијовић Милутина Дмитар;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аручевић Дула Осман;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Пркиновић Станка Павао, Косијер Ђуре Миле, Половина Петра Раде, Вулетић Марка Милић;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Царевић Драгана Милан, Косић Милића Дмитар;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ерор Милића Раде, Јовић Симе Милић, Мартиновић-Павић Марка Марија, Миливојевић Станка Мирко, Радојевић Милоша Вељко, Шпановић Петра Бошко, Штакор Михајла Драган;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арлов Станка Стево, Ђура-Крмпотић Јуре Ана, Ђурић Теодора Мирко, Ђурић Петра Никола, Хрстић Милића Вид, Кљуконица Миле Раде, Мартиновић Миле Лазо, Мартиновић Миле Милош, Мраовић Јандре Милан, Обровац Фране Иван, Пајић Јована Бранко, Плећаш Илије Пајо, Поповић-Перијовић Мојсије Драга, Трбојевић Петра Бранко;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пајић Игњатија Драган;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бјеливук Милана Ђуро, Благојевић Јована Милош, Борковић Симе Никола, Чавић Јован, Ђремић

Васе Марко, Годић Милоша Марко, Мајсторовић-Кораћ Драгана Зорка, Мандарић Ђуре Никола, Мартиновић Милића Љубан, Мартиновић Илије Марија, Мартиновић Станка Неђа, Новаковић Марта, Павић Ђуре Миле, Петровић-Новаковић Мирка Софија, Радовић Милош, Стокрпа Николе Михајло, Жегарац-Гредељ Јоце Босилка;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Барак Миле Ђуро, Васара Петра Данило, Царевић Петра Милош, Дејановић Миливоја Бранко, Докић Михајла Гојко, Ђурић Михајла Петар, Јурић Јована Даница, Каран Јована Анка, Каран Јована Никола, Карапанца Јосипа Миле, Карталија Драгана Миле, Кнежевић Јосипа Лука, Ковачић Милоша Мирко, Козлина Ђуре Душан, Ловрић-Тодорић Лазе Даница;

Мандић Дмитра Петар, Мартиновић Лазе Илија, Михајловић Марка Милић, Милашиновић-Брдар Јована Анка, Милеуснић Дамјана Раде, Мусулин Илије Драган, Напијало Јована Мирко, Новаковић Никола, Опачић Уроша Јован, Рашић Миле Марко, Руњајић Кузмана Гојко, Сипић Милића Душан, Шкргић Јован, Томашевић Станка Илија, Вучетић Милоша Марко, Вукобратовић Дмитра Ђуро, Вукобратовић Милоша Никола.

Бр. 218

19 декември 1973 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.**У К А З****ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јанкез Ђуре Грга;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лучић Милосава Крсто;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Врањицан Павла Вања;

Од САП Војводина

— по повод 50-годишнината на работата, а за заслуги и придонеси во развивањето и унапредувањето на шаховскиот спорт, како и за ширење на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Шах клуб „Иван Курјачки“, Панчево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кекиќ Петра Данило, Ковачевиќ Гавре Срета, Сабо-Сабо Беле Ида, Веселинов Маринка Јован, Влајковиќ Саве Радован;

— за особени заслуги во Народноослободителната борба и за постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУЖИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Биволаревиќ Љубомира Вукашин, Богдановиќ Николе Илија, Ѓириќ Стевана Бошко, Доронски Николе Душан, Дрезгиќ Цветина др. Петар, Ијачиќ Лазара Бранко, Иванишевиќ Јована Бора, Јешиќ Павла Милан, Кеврешаи Славка Емил, Ковачевиќ Стевана Арса, Корица Миленка Милан, Крстиќ Лазара Василије, Љубинковиќ Ивана Лазар, Матиќ Петра Драгољуб, Матиќ Јована Јован, Механџиќ Миливоја Гавра, Николчиќ Светозара Милош, Поповиќ Давида Душан, Радованов Гавре Миленко, Радосављевиќ Јована Ђорђе, Радловиќ Лазара Илија, Ромац Раде Пашко, Секиќ Милана Душан, Тепавац Раде Илија, Владисављевиќ Кузмана Предраг;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Атанацковиќ Игњата Лука, Баки Александра Фрања, Цревар Јована Богдан, Кмезиќ Петра Никола, Согиќ Давида Сава, Влашкалиќ Милана Александар, Врачариќ Стевана Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бига Дане Милка, Бручи Мирка Рудолф, Дивјак Ђуре Никола, Ѓериќ Уроша Ђура, Хиниќ Јована Петар, Којичин Марка Милан, Ковачев Милана Василије, Крстиќ Јеврема Пантелија, Крстоношиќ-Крстоношиќ Милутина Зорка, Николајевиќ Павла Миливој, Радаковиќ Јове Миле, Савин Саве Драгутин, Станковиќ Николе др. Богољуб, Војводиќ Луке Маниша;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андриќ Милорада Лепосава, Анђелиќ Стевана Владо, Анојчиќ Лазара Спасоје, Бериќ Душана Обрад, Богдановиќ Раде Сава, Борковиќ Николе Ђуро, Цветковиќ Милана Ђорђе, Ѓулум Петра Живојин, Депапо Танасија Никола, Ѓаковиќ Николе Ђорђе,

Ѓукиќ Мирка Вукан, Франција Николе Жожеф, Ѓрбиќ Стевана Петар, Ѓрбиќ Тодора Стеван, Ѓвоздениновиќ Петра Ђорђе, Јанковиќ Гавре Петар, Јоветиќ Иве Бранко, Јовиќ Владимира Бранко;

Катаниќ Милана др Јован, Кнежевиќ-Болтиќ Симе Анђелка, Кнежевиќ Дмитра Илија, Кравиќ Јове Данило, Кркљуш Љубомира Момчило, Крмпотиќ Мила Јован, Кртањак Влаже Стјепан, Кртениќ Вељка Павле, Кукиќ Боже Ђуро, Кукиќ Петра Жарко, Лајбенишпергер Антона Жожеф, Лозиќ Милоша Жика, Маринковиќ Максима Живан, Мазинанин Љубише Јован, Мелкус Карла Вожа, Миличевиќ-Зуркевиќ Аница, Мрђанов Јована Немања, Наранџиќ Рада Душан, Недиќ Живана Милан, Никшиќ Косте Славко, Новковиќ Михајла Милић;

Обрадовиќ Ђуре Мирко, Опсеница Васе Алекса, Перичин Ђорђа Живан, Попов Стевана Миливој, Пошарац Илије Слободан, Поврниќ Ивана Миле, Радаковиќ Симе Петар, Радовановиќ Павла Боровој, Раваси Живана Љубица, Рокниќ Дамњана Васо, Секељ Ласла Илона, Симановиќ Данила Драга, Соларов Јована Чедомир, Сојаковиќ Миле Драган, Стојшиќ Лазара Ђорђе, Штрбоја Јована Јован, Тишма Симе Ђуро, Трифунац Павла Миливој, Улић Јована Ђорђе, Веселинов Стевана Славко, Злоколица Богдана Младен, Зрниќ Петра Ђуро, Жупунски Живојина Жарко.

Бр. 225

25 декември 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

670. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи — — — — —	1217
671. Одлука за цените по кои Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе врши откуп на пченицата од родот на 1974 година — — — — —	1217
672. Одлука за одредување максимални цени за ферментиран тутун — — — — —	1218
673. Одлука за формирање продажни цени за цигари — — — — —	1218
674. Одлука за продажните цени за кафе — — — — —	1218
675. Одлука за одредување максимални цени за пченично брашно — — — — —	1219
676. Одлука за одредување максимални цени за масло за јадење — — — — —	1220
677. Одлука за одредување максимални цени за шеќер и меласа — — — — —	1222
678. Одлука за измена на Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1974 година — — — — —	1223
679. Наредба за утврдување на продажните цени за одделни видови кафе — — — — —	1223
680. Наредба за начинот на пописот и контролата на пописот на залихите кафе — — — — —	1223
681. Општествен договор за користење на средствата остварени со зголемувањето на цените за цигари за одредени намени што се финансираат преку Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки — — — — —	1224
682. Спогодба за цените за ферментиран тутун — — — — —	1225
Одликувања — — — — —	1226

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печат: Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17